

Димка МИТЕВА

БИБЛИОГРАФИЈА НА ТРУДОВИТЕ
НА Д-Р ДИМКА МИТЕВА (1972–2018)

СТАТИИ И РЕФЕРАТИ

1972

1. Преглед на прекарите во Струмица. „Македонски јазик“. Година XXIII (1972), стр. 165–172.

2. Фрижидер и замрзнувач. Габриел и Гаврил. Предаден текст во сп. Литературен збор (1972).

1974

3. За дијалектизмот н е г о во македонскиот јазик (1974). Предаден текст во сп. Литературен збор (1974).

1975

4. Лексикографска обработка на лексемата „Бог, бог“ и нејзината придавка во македонскиот јазик. („Автозборник, 1971–2016), 10 форматираны страници.

1976

5. Коренот „гост–“ во македонското народно творештво (песни и приказни). – (7 стр. текст).

6. Синтагмата „хибридно образување“ во топонимијата. – 2 стр. текст.

1977

7. Сложенките во топонимијата на Струмичко. „Македонски јазик“. Година XXVIII (1977), стр. 117–125.

1978

8. Лексикографска обработка на одделни песни на Ацо Шопов („Убавината“, „Во тишина“, „Промената“, „Ах таа убавина“, „Кога ми е најтешко“, „Младост“, „Го барам својот глас“). Едиција: Извори за македонскиот јазик, 19 стр. (во ракопис).

1979

9. Лексемата „бог, Бог“ и нејзината придавка „божји“ во македонскиот јазик (11 стр. текст).

10. Лексемите „Бог“ и „Господ“ во нашата (македонската) народна поезија. „Литературен збор“. Година XXVI (1979), кн. 5, стр. 27–35.

11. Напоредна употреба на синонимни спрегови во јазикот на македонската народна поезија. „Литературен збор“. Година XXVI (1979), кн. 4, стр. 19–28.

12. Поглед врз топонимијата на Струмичко. „Македонски јазик“. Година XXX (1979), стр. 195–204.

1980

13. Лексикографска обработка на лексемата „Бог, бог“ и нејзината придавка во македонскиот јазик. Статијава е пишувана во текот на 1979 година, а подоцна дополнувана. Не е објавена. Изнесува 10 форматирани страници.

14. Предлог-темата: „Лексичкиот фонд во текстовите на Марко К. Цепенков“ (Докторска дисертација, 1980 г.). Предлогот да се прифати темата го дадоа рецензентите: акад. Блаже Конески, акад. Божидар Видоески и акад. Оливера Јашар-Настева. (2. стр.)

15. Предлогот „до“ во јазикот на македонската народна поезија. „Литературен збор“. Година XXVII (1980), кн. 2, стр. 17–25.

16. Слог. – Типови вежби за слогот. (Предавање, 4 стр. текст).

1981

17. За придавките на -иштен во македонскиот јазик. „Литературен збор“. Година XXVIII (1981), кн. 5, стр. 119–120.

18. Значењата и употребата на д у р и. „Литературен збор“. Година XXVIII (1981), кн. 6, стр. 47–52.

19. Лексемата „душа“ во јазикот на македонската народна поезија. „Литературен збор“. Година XXVIII (1981), кн. 3, стр. 27–35.

20. Лексеми со суфиксот „-а ж а“. Зборообразување, Скопје 1981, 8 стр.

Содржина

а. Лексемите на -ажа во „Речникот на македонскиот јазик“ (1961–1966), стр. 1 (29 лексеми).

б. Лексеми на -ажа во македонскиот јазик, стр. 1–3 (95 лексеми).

в. Опис на одделни лексеми со суфиксот -ажа, стр. 3–7.

21. Странската лексика во македонскиот јазик. (Плодна лингвистичка дејност на Благоја Корубин). „Литературен збор“. Година XXVIII (1981), кн. 6, стр. 16–20.

1982

22. Глаголот има/нема во лична и безлична форма со да-конструкција во македонскиот наспрема српскохрватскиот јазик. IX научна дискусија (во рамките на XV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура). Универзитет „Кирил и Методиј“, Охрид, 22–25 август 1982.

23. Глаголот „прави“ во приказните на Марко Цепенков (1982 г.). Без коментар. Лексикографија. Скопје 1982, 16 стр.

24. Глаголот „стори“ во приказните на Марко Цепенков (1982 г.). Без коментар. Лексикографија. Скопје 1982, 17 стр.

25. Глаголот „чини“ во приказните на М. Цепенков (1982 г.). Без коментар. Лексикографија. Скопје 1982, 9 стр.

26. Изразување на партикуларизацијата од типот трева – тревка и сл. во нашиот (македонскиот) јазик. „Литературен збор“. Година XXIX (1982), кн. 1, стр. 96–98.

27. Јубилеј на проф. Тодор Димитровски (Кон шеесетгодишнината од неговото раѓање). „Литературен збор“, година XXIX (1982), кн. 3, стр. 3–22.

28. Библиографија на трудовите на проф. Тодор Димитровски, „Литературен збор“, година XXIX (1982), кн. 3, стр. 23–43.

29. Кон разгледувањето на зборовната група прилози во Рациновите „Бели мугри“ во споредба со македонската народна поезија. Реферат прочитан на XIX Рацинови средби. Титов Велес, 1982.

[Во проширена верзија, печатена во кн.: Димка Митева. Прилози за јазикот на петмина македонски писатели. „Струм-Скоп“, Скопје 1994, стр. 27–42].

30. Лексеми од „гајда“ до „гајдурка“ во македонскиот јазик (1982 г.) – (5 стр. текст).

31. Начини и патишта за богатење на лексиката на македонскиот јазик. Предавање, Скопје 1982 г.

32. Неутрализација на демунитивноста кај некои зборови од групата именки во македонскиот јазик. Реферат поднесен на I југословенска конференција на лексикографите и лексиколозите. Белград, 3–5 декември 1980. Во зборникот: Лексикографија и лексикологија. Филолошки факултет, Београд – Нови Сад 1982, стр. 131–135.

33. I. Синтагмите од придавка и именка во Рациновите „Бели мугри“ и во народната поезија. Реферат поднесен на XVIII Рацинови средби (Титов Велес, 7–9 октомври 1981). Во книгата: Осумнаесетти Рацинови средби (Творештвото на ју-

гословенските писатели во НОБ и Револуцијата и Литературните творци од Велес и Велешко). Скопје 1982, стр. 429–440.

00. Синтагмите од придавка и именка во Рациновите „Бели мугри“ и во народната поезија. Во книгата: Кочо Солев Рацин, „Избрани дела“, Прилози за животот и делото на Рацин. Скопје 1987, стр. 214–220.

34. II. Синтагмите од придавка и именка во Рациновите „Бели мугри“ и во народната поезија. (Проширена верзија на библиографската единица под реден бр. 35 I). „Литературен збор“. Година XXIX (1982), кн. 6, стр. 11–24.

35. Хидронимските географски термини во топонимизата на Радовишко-струмичкиот регион. Реферат поднесен на III југословенска ономастичка конференција, Дубровник, 10–13 октомври 1979. *Onomastica Jugoslavica* 10, Zagreb, 1982, стр. 329–336.

1983

36. Анализа на јазикот на книжевна творба. Јазична анализа на книжевна творба. Скопје 1983, 3 стр. (Едиција: Од мојата педагошка работа). Автозборик 1983.

37. Лексикографска обработка на глаголот *фати* / *фаќа* и *фрли* / *фрла* во македонскиот јазик, 1983 (Автозборник, 1971–2016)

38. Опис на неколку лексеми на буквата „Г“ во современиот македонски јазик, 1983 г. [Глед *м.*, гледа *несвр.*, гледалиште *ср.*, гледалиштен -шна *прид.*, гледало *ср.*, гледан *прид.*, гледаник -ци *м.*, гледаница *ж.*, гледаност *ж.*, гледање *зл. им.*, *ср.*, гледар *м.*, гледарица *ж.*, гледарка *ж.*, гледач *м.*, гледачка *ж.*, гледачки *прид.*, гледачов *прид.*, гледен -дна *прид.*, гледиче -иња *ср.*, гледичија *ж. бош.*, гледичје *ср.*, гледиште¹ *ср.*, гледиште² *ср.*, гледиштен -шна *прид.*, -гледне, гледник -ци *м.*, гледница *ж.*, глеѓ *м.* глеѓен -ѓна *прид.*, глеѓест *прид.*, глеѓесто *прил.*, глеѓоса *свр.*, глеѓосува *несвр.*, глезен -зни *м.*, глезен -зна *прид.*, глезни *мн.*, глезник -ци *м.*, глезно

ср., *глека несвр.*, *глекав ириџ.*, *глекави несвр.*, *глекаво ирил.*, *глекавост -а ж.*, *глембаевштина ж.*, *глен м.*, *гленав ириџ.*, *гленаво ирил.*, *гленавост -а ж.*, *глетка ж.*, *глетка несвр. дем.*].

39. „Н е ш т о“ во македонскиот јазик. Скопје 1983, 2 стр., 1983. (Автозборник, 1971–2016).

40. Описни оценки за писмени состави на тема: „Бели мугри“ од Кочо Рацин“ (1983), 2 стр. Едиција: Од мојата педагошка работа, 1983. (Автозборник, 1971–2016).

41. Општ поглед на лексиката на Ацо Шопов во стихозбирката „Песни“ (1944). Реферат поднесен на XX Рацинови средби, 20–21 септември 1983 во Титов Велес. (Литературата на југословенските народи и народности создадена во НОБ и Револуцијата 1941–1945). Во книгата: Дваесетти Рацинови средби. Титов Велес, 1983, стр. 149–153.

42. Предлогот „од“ во јазикот на македонската народна поезија. „Македонски јазик“. Година XXXIV (1983), стр. 195–211.

43. Лексемата „бел“ и нејзините изведенки во кн. „Речник на македонската народна поезија“. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, том I (А-Г), Скопје 1983, стр. 90–101.

1984

44. Географските термини во хидронимијата на Струмичко и Радовишко. Литературен збор Година XXXI, книга 5, Скопје 1984, стр. 33–41.

45. Грст зборови со почетна буква „К“ во македонскиот јазик (1994). (Автозборник, 1971–2016), 4 стр.

46. За некои неотпорности во македонските преводи на расказот на А. П. Чехов „Смртъ чиновника“. Зборник на трудови од Дванаесеттата меѓународна средба на книжевните преведувачи, одржана во Тетово на 30. и 31. август 1983 година. Тетово 1984, стр. 34–41.

47. Лексикализирани деминутиви кај именките. „Литературен збор“. Година XXXI (1984), кн. 2, стр. 93–97.

48. Семантичка класификација на зборовната група „турцизми“ во приказните на Марко Цепенков (1984 г.), 5 стр. (Од работата врз мојата докторска дисертација „Лексичкиот фонд во приказните на Марко Цепенков“.)

49. Семантичка класификација на зборовната група „именки“ во приказните на Марко Цепенков (1984 г.), 16 стр.

1985

50. За прилозите во Рациновата стихозбирка „Бели мугри“. Реферат поднесен на XXII Рацинови средби, одржан на 31 октомври и 1 и 2 ноември 1985 година во Титов Велес.

51. Јазикот на забавната песна, Скопје 1985.

1986

52. Значењата и употребата на глаголот „даде / дава“ во македонските народни песни (со Мирјана Гигова). „Литературен збор“. Година XXXIII (1986), кн. 1, стр. 51–61.

53. Односот на Марко Цепенков кон турцизмите. (Скопје, 1986, 3 стр. текст). *Во спомен на професорката Оливера Јашар-Насијева.*

00. Список на лексичкиот фонд во приказните на Марко Цепенков (1986), 73 стр.

00. Тодор Димитровски, Од Пејчиновиќ до Рацин, (Јазични и литературноисториски прилози, Култура, Скопје 1982, 342 стр.). „Македонски јазик“, година XXXVI – XXXVII, 1985 – 1986. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје 1986, стр. 391–393. YU ISSN 0025–1089

1987

54. Дали Марко Цепенков бил „автор“, „талентиран запишувач“ и „редактор“. „За рецензијата на д-р Људмил Спасов („Лексичкиот фонд во приказните на Марко Цепенков“).

00. Синтагмите од придавка и именка во Рациновите „Бели мугри“ и во народната поезија. Во книгата: Кочо Солев Рацин, „Избрани дела“, Прилози за животот и делото на Рацин. Скопје 1987, стр. 214–220.

55. Усвојувањето на литературниот јазик од страна на учениците во дијалектна средина (Со оглед на струмичкиот говор). Реферат поднесен на XVI изборно собрание на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на СР Македонија, одржано на 28 и 29 мај 1982 година во Струмица. „Литературен збор“. година XXXIV (1987), кн. 1–6, стр. 69–73.

1988

56. Влијание и ненужни зборови. (Јазични процеси). „Лик“, „Нова Македонија“. Година III, бр. 48 од 14 септември 1988 година, стр. 4–5.

00. Влијание и ненужни зборови. Во книгата: Зборуваме ли македонски. „Гурѓа“. Охрид, март-април 1990, стр. 62–68.

57. Два збора од јазикот на Блаже Конески (I Алергија II Анегдота), 1988 г.

58. Околу влијанието на српскохрватскиот јазик врз македонскиот. Реферат поднесен на XII конгрес на Сојузот на славистичките друштва на Југославија на тема: Јазично, книжевно и културно комуницирање. Нови Сад, 7–9, IX 1988.

59. Политичката поделба на Македонија и нејзините последици. Од нашата жално-тажна историја. Слободен состав (1988).

60. Прилог кон стандардизацијата на (имињата на) населените места во Струмичко. Реферат поднесен на X југословенски славистички конгрес, одржан во Струга од 5–10 октомври 1982 година.

„Литературен збор“. Година XXXV (1988), бр. 1–2, стр. 59–63.

61. Суфиксот *-ка* во топонимијата на Радовишко-струмичкиот регион. „Македонистика“ 5, Скопје 1988, стр. 157–164. YU ISSN 0350-8102.

Лингвистички истражувања на Струмица, Струм-Скоп, Скопје 1995, стр. 67–76.

1989

62. За придавките без колебање. „Просветен работник“. Година XXXVI (1989), бр. 701, 20 септември 1989, стр. 9.

63. Писмени вежби за усвојување на литературниот јазик. „Литературен збор“. Година XXXVI (1989), 3–4, стр. 175–181.

64. Творечки превод. Реферат објавен во кн.: Зборник на трудови од Симпозиумот на Седумнаесетта меѓународна средба (на книжевните преведувачи), одржан во Тетово на 30 и 31 август 1988 година. Тетово 1989, стр. 37–43.

65. Принципот на научност во учебната лингвистичка литература. Статија – предавање, 1989 година.

1989–1990

66. За јазичните карактеристики на стихозбирката „Песни“ (1944) на Ацо Шопов. „Македонски јазик“. Година XL–XLI (1989–1990), стр. 343–348.

1990

67. Белешки за текстот и јазикот на песните на Фолкхитот Скопје ’90. „Современост“. Година XL, септември–октомври, бр. 7–8, 1990, стр. 103–109.

68. За јазикот на текстовите на песните на Фолкфестот Валандово ’90. Реферат поднесен на XXXVII конгрес на Сојузот на југословенските фолклористи, Плитвице 1–5 октомври 1990 година.

Во сп.: „Македонски фолклор“. Година XXIII (1990), бр. 46, стр. 93–100.

69. За погрижлив однос кон македонскиот литературен јазик. „Просветен работник“. Година XXXVII, бр. 720, 14 ноември 1990 година, стр. 6.

70. За погрижлив однос кон текстот „Печалбари“ на Антон Панов (Споредба меѓу три изданија на „Печалбари“). Реферат поднесен на научниот Симпозиум посветен на 50 години од печатењето на драмата „Печалбари“ од Антон Панов (1939–1989), Струмица, 17–18 ноември 1989 година. „Литературен збор“. Година XXXVII (1990), кн. 5–6, стр. 53–56.

71. Лексичка анализа на две песни од Коле Неделковски. Предавање пред професорите – учесници на II републички натпревар по македонски јазик и литература за учениците од средните училишта, Скопје 11 мај 1990 г.

Предавањето е печатено под наслов: Дијалектизмите во две песни на Коле Неделковски. Во кн.: Димка Митева, Прилози за јазикот на петмина македонски писатели. „Струм-Скоп“, Скопје 1994, стр. 83–86.

72. Писател со богата народна лексика и фразеологија (Васил Манчев). „Разгледи“. Година XXXIII (1990), бр. 7–8, стр. 485–488.

73. Трансформациите на некои топоними во Струмичко, VIII југословенска ономастичка конференција и лингвистички скуп Бошковиќеви дани, Титоград-Даниловград 19–21 април 1990 г.

[Вид. во книгата: Лингвистички истражувања на Струмица, „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 89–97].

74. Усвојување на гласовниот систем на македонскиот литературен јазик од страна на учениците.

[Предавање одржано во ОУ „Лазо Трповски“, Скопје, на 2. II 1991 година пред наставниците по македонски јазик од основните училишта во Општината Карпош, Скопје.]

„Литературен збор“. Година XXXVII (1990), кн. 1–2, стр. 119–126.

75. За два балканизма во македонскиот јазик. Реферат поднесен на XVII научна дискусија во рамките на XXIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура.

Во кн.: XVII научна дискусија, Охрид 13–15 август 1990 година. Универзитет „Кирил и Методиј“ – Скопје. Скопје 1991, стр. 151–157.

76. За уште подобро усвојување на македонскиот литературен јазик во средното училиште. Реферат поднесен на Редовното годишно собрание на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија, одржано на 20 мај 1989 година во Радовиш.

[Текстот на овој реферат е емитуван и на II програма на Македонското радио во емисијата „Културен размерник“ на 26 мај 1989 година во 17,10 часот.]

Во сп.: „Литературен збор“. Година XXXVIII (1991), кн. 1–2, стр. 73–76.

77. Преводната литература во наставата по македонски јазик. Деветнаесетта меѓународна средба на книжевните преведувачи одржана на 28 и 29 август 1990 година. Тетово 1991, стр. 37–40.

[Текстот е емитуван и на I програма на Македонското радио во емисијата „Видици“ на 6 јули (четврток) 1989 година во 8 часот.]

78. Примената на принципот на научност во наставата по граматика. Предавање одржано во ОУ „Доситеј Обрадовиќ“ (сега: „Панајот Гиновски“) – Скопје на 11. IV 1991 година пред наставниците по македонски јазик од основните училишта во општините „Чаир“ и „Гази Баба“ – Скопје.

79. Фразеологизмите во епската творба „Планински венец“ од П. П. Његош во превод на Блаже Конески. (16 стр. текст)

1992

80. Д а т у м или д а т а. Предавање. IV републички натпревар по македонски јазик и литература за учениците од

средните училишта во Република Македонија. Крива Паланка 16 и 17 мај 1992 година. Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 17–19.

81. За Рациновите песни „Печал“ и „Татунчо“ од јазична страна. Реферат поднесен на XXV Рацинови средби, ноември 1989 година во Титов Велес. „Современост“. Година XLI, мај–јуни (1992), бр. 5–6, стр. 143–148.

82. Кон афирмацијата на македонскиот јазик во војската и нејзината целосна македонизација. (Автозборник, 1971–2016), 7 стр.

83. Кон изработката на еден школски речник на лексички неотпорности. [Емитиуван текст на II програма на Македонското радио во емисијата „Културен размерник“ на 21 јули 1989 година во 17,19 часот.]

„Просветен работник“. Година XXXIX, бр. 745, 30 април 1992 година, стр. 13.

00. Кон 70-годишниот јубилеј од раѓањето на проф. Тодор Димитровски (19 февруари 1992 г.)

00. Кон толкувањето на зборовите во Шапкаревиот Зборник. Реферат прочитан на Научниот собир во знакот на 100-годишнината од издавањето на Зборникот на Кузман Шапкарев, Струга, 17 и 18 декември 1992 година. [В. под 2000 година.]

84. Критиката и преводот. Критиката на литературните преводи – непријатна работа. „Нова Македонија“. Година XLVIII, бр. 16.460, „Лик“ од 18 ноември (среда) 1992 година, стр. 10.

85. Лексиката на македонското усно творештво во XIX век. Предавања на XXIV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, 2–21 август 1991 година. Универзитет „Кирил и Методиј“ – Скопје. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје 1992, стр. 51–60.

86. Лексиката на народните песни од Преспа. (Со посебен осврт на стихозбирката на Стерјо Спасе). Научен собир на тема: Фолклорот на Преспанскиот регион, Отешево, 21–22 септември 1992 година. „Македонски фолклор“. Година XXV (1992), бр. 49, стр. 253–258.

87. Лексикографијата и јазичните речници.

[Предавање одржано пред професорите-учесници на III републички натпревар по македонски јазик и литература за учениците од средните училишта, Струмица 2 јуни 1991 година.

Текстот е емитуван на I програма на Македонското радио во емисијата „Видици“ на 13 јули 1989 година во 8 часот.]

„Просветен работник“. Година XXXIX, бр. 748, 5 јуни 1992 година, стр. 9.

00. Македонската научна и стручна терминологија во идниот Толковен речник. Реферат поднесен на Тркалезната маса во рамките на XXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, 31 август – 1 септември 1992 година. Вид. Посебни изданија под 2015 година.

88. Македонските речници во наставата по македонски јазик.

„Просветен работник“, година XXXIX, број 750, 3. септември 1992 г., стр. 8.

89. Недоразбирање околу „Омаловажувањето на Институтот за македонски јазик“. „Нова Македонија“. Година XLVIII, бр. 16.234, 3 април (петок) 1992 година, стр. 12.

90. Побратимството и посестримството во македонската народна поезија. Реферат поднесен на IX меѓународен симпозиум за балканскиот фолклор, Охрид, 7–8 јули 1985 година. „Литературен збор“. Година XXXIX (1992), бр. 1–6, стр. 47–59.

91. Речникот на приказните на Марко Цепенков. (Во книгата: XVIII научна дискусија. Охрид, 12–14 август 1991 година. Универзитет „Кирил и Методиј“ – Скопје). Семинар за

македонски јазик, литература и култура. Скопје 1992, стр. 139–146.

92. Сврзникот „да“ во македонската народна поезија. XIX научна дискусија на XXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, 31. VIII – 2. IX 1992 година. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, стр. 125–128.

1993

93. Ацо Шопов (1923–1982) (Реферат поднесен на Средбата по повод на 70–годишнината од раѓањето на Ацо Шопов, одржана во ОУ „Ацо Шопов“ – населба Радишани, Скопје, 27. декември 1993 година). [Рефератот го читаше средношколскиот професор Елена Бендевска (4 стр.), а на манифестацијата присуствуваше и сопругата на поетот, проф. Светлана Шопова.]

94. Грешки во македонската литературна реч. [Предавање одржано пред професорите од средните училишта по повод на Петтиот републички натпревар по македонски јазик за учениците од средните училишта и Редовното годишно собрание на Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература на Република Македонија. Неготино, 21. и 22. мај 1993 година.]

Предавањето е печатено во: „Одбрана“, Година II, број 6, јули-август (1993), стр. 46.

95. За еден речник на јазични неотпорности во македонскиот јазик. Во кн.: Rječnik u društvo (Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji, održanog 11–13. X. 1989 u Zagrebu). Razred za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Загреб 1993, стр. 243–247.

96. За написот „Неговото величество зборот“ од Б. Д. Константинов (Одбрана, II, 7). „Одбрана“, Година II (1993), бр. 8, стр. 47.

97. За потребата од полн речник на К. Мисирков. Реферат поднесен на Научниот собир на тема: Македонскиот јазик од Мисирков до денес, одржан во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Скопје, 16–17 декември 1993.

98. Критиката и преводот. Во кн.: Преведувачот во книжевноста – писателот во преводот. – Зборник на трудови од Симпозиумот на Дваесет и првата меѓународна средба на книжевните преведувачи, одржан во Тетово на 24 и 25 август 1992 година). Тетово 1993, стр. 33–36.

99. Лични имиња. I. Збор-два за личните имиња во македонскиот јазик (1993), 3 стр. II. Лични имиња во приказните на Марко Цепенков (2 стр.)

100. не-Македонец, немакедонец или Немакедонец. „Одбрана“. Година II, бр. 4, март–април 1993 година, стр. 42.

101. Нешто за македонските придавки. „Одбрана“. Година II, бр. 5, мај–јуни 1993 година, стр. 45.

102. Образложение за научниот советник Тодор Димитровски до Министерството за култура (1994 г.), 7 стр. текст.

103. Реч по повод на 60-годишнината од раѓањето на проф. д-р Томе Саздов и 35-годишнината од неговата дејност. (1994), 4 стр. текст.

104. Сврзникот „да“ во македонската народна поезија. Во кн.: XIX научна дискусија (во рамките на XXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, 31 август – 2 септември 1992). Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје 1993, стр. 125–128.

105. Сврзникот „да“ и честицата „да“ во приказните на Марко Цепенков (1993).

106. Форми за учтиво обраќање. „Одбрана“. Година II, бр. 3, јануари–февруари 1993 година, стр. 44.

1994

000. Ахилова пета. Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 51.

000. Граматичка крстозборка. Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 56–62.

000. За „дугмето“ и копчето. Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 53.

107. За јазикот на новокомпонираната песна „Невено, пушта неверо, Скопје 1994 г. Објавена во книшката: Новокомпонирани песни, Вид.: Библиографија Прикази.

108. За лексичката граѓа на народните песни од македонските јужни краишта. Реферат поднесен на Научниот собир на тема: Македонските дијалекти во Егејска Македонија. Скопје, 23–24 декември 1991 година. Македонска академија на науките и уметностите. Скопје 1994, стр. 189–194.

000. За „спајалиците“. Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 54.

000. Колоњска вода. Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 52.

109. Лексиката на некои песни на Константин Миладинов. Во кн.: Зборникот на Миладиновци. Материјали од Научниот собир по повод 130-годишнината од издавањето на Зборникот на Миладиновци, одржан во Струга на 29 и 30 јуни 1991 година. Друштво за наука и уметност „Браќа Миладиновци“ – Струга. Струга 1994, стр. 257–260.

110. Лингвистичките прилози во зборниците од Рациновите средби. (Реферат поднесен на XXII Рацинови средби, 31. октомври и 1. и 2. ноември 1985 година во Титов Велес.) Во книгата: „Прилози за јазикот на петмина македонски писатели (Цепенков, Шапкарев, К. Миладинов, Рацин, Неделковски)“, „Струм-Скоп“, Скопје 1994, стр. 43–54.

000. Неколку совети. Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 5–6.

000. Неколку факти за употребата на **кус** и **краток** во народниот и литературниот (македонски) јазик. И кусо и кратко, Струм-Скоп. Скопје 1994, стр. 5–8.

000. **Ни по татко ни по стриковци.** Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 52.

111. Од лексиката на К. Миладинов. Вид. во книгата: Прилози за јазикот на петмина македонски писатели. Струм-Скоп, Скопје 1994), стр. 21–25.

112. Околу изработката на еден „Толковен речник на македонскиот јазик“. Во кн.: Македонска лексикографија, Струм-Скоп, I издание 1994; II издание 1995, стр. 39–42.

000. „Пола“ и „напола“. Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 53.

000. **Попуст.** Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 54–55.

000. Придавките **кус** и **краток** во македонскиот јазик – значење и употреба. И кусо и кратко, Струм-Скоп. Скопје 1994, стр. 9–24.

000. Прилозите **кус** и **кратко** во македонскиот јазик – значење и употреба. И кусо и кратко, Струм-Скоп. Скопје 1994, стр. 25–29.

000. **Сизифов труд.** Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 51.

000. **Сте се прашале ли?** Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 55.

000. **Танталови маки.** Јазични занимливости. Во кн.: Јазични тестови, Струм-Скоп, Скопје 1994, стр. 51–52.

000. Бука и бучава. Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 7–9.

113. Вежби за ученици и студенти од областа на македонскиот јазик и литература (домашна и светска). (Автозборник, 1971–2016).

114. Глагол (Вербум). (Грамматичко-лексичка особеност на глаголот). Скопје 1995 (Предавање, во ракопис).

000. За едно значење на именскиот модел на -а р (к а). (Врз примери од македонската народна поезија). Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 25–32.

115. Изразување на антонимноста во македонскиот јазик наспрема рускиот и српскиот (Реферат поднесен на XXII научна дискусија [во рамките на XXVIII семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, август 1995]).

000. Јазична анализа на песни од стихозбирката „Копнежи“. Копнежи. Песни на литературни творци од ОУ Гоце Делчев, с. Љубанци, Скопско). „Струм-Скоп“. Скопје, 1995, стр. 47–59.

000. Кон песните на стихозбирката „Копнежи“. Копнежи. Песни на литературни творци од ОУ Гоце Делчев, с. Љубанци, Скопско). „Струм-Скоп“. Скопје, 1995, стр. 5–11.

000. Лексемата **гужва** и нејзините синоними (мешаница, навалица, тисканица, турканица; вријавец). Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 11–15.

000. Лексемата **дата или датум**. Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 17–19.

000. Лексемата **доблест**. Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 21–22.

000. Лексикографија (Основни типови речници). Во кн.: Македонска лексикографија, Струм-Скоп, Скопје 1995, стр. 5–10.

000. Лексикографска обработка на глаголот **удри** во македонската народна поезија. Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 39–46.

000. Лексикографска обработка на именката **око** во македонската народна поезија. Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 33–38.

000. магазин и магацин. Во кн.: Лексички и лексикографски прилози. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 23–24.

000. Македонски лингвистички речници. Во кн.: Македонска лексикографија. Струм-Скоп, Скопје 1995, стр. 13–38.

000. Околу изработката на еден „Толковен речник на македонскиот јазик“. Во кн.: Македонска лексикографија. Струм-Скоп, Скопје 1995, стр. 30–42.

111. Прослава во моја чест – 25 години научна дејност. Автобиографија 1995, 16 стр.

000. Развојот на македонската лексикографија. Во кн.: Македонска лексикографија. Струм-Скоп, Скопје 1995, стр. 11–12.

116. Трансформациите на некои топоними во Струмичко, VIII југословенска ономастичка конференција и лингвистички скуп Бошковиќеви дани, Титоград-Даниловград 19–21 април 1990 г. (Објавен во книгата: Лингвистички истражувања на Струмица, „Струм-Скоп“, Скопје 1995, стр. 89–97.

1996

117. Принципот на научност во ученичката литература. Реферат поднесен пред професорите по македонски јазик од средните училишта на VIII републички натпревар по македонски јазик за учениците од средното образование. Кавадарци, 16–18 мај 1996. Автозборик 1996.

1997

118. Европеизмите се дел од секој современ литературен јазик. „Нова Македонија“, Писма, четврток 24 јули 1997, стр. 12.

119. За некои (именско-)глаголски префикси во македонскиот јазик. Реферат поднесен на Третата меѓународна аспектолошка конференција. Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 27–29 IX 1997 г.

120. Јазикот на Томе Саздов во рецензијата „Речник на литературни изрази“ од Тодор Димитровски. (1997 г.). Едиција: Ивори за македонскиот јазик. (Автозборник, 1971–2016), 10 стр.

1998

121. Кон изработката на еден школски речник на лексички неотпорности, „Просветен работник“, година XXXIX, број 745, 30. април 1992 г., стр. 13.

[Текстот е емитуван и на II програма на Македонското радио во емисијата „Културен размерник“ на 21. 1989 година во 17,19 чаот.]

122. Кон изработката на „Толковниот речник на македонскиот јазик“. Реферат поднесен на XXV научна дискусија на XXXI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид 1998, стр. 42–49.

000. Лексикографска обработка на лексички единици во „Лозје“ (на Блаже Конески). Реферат поднесен на Меѓународниот научен собир: „Придонесот на Блаже Конески за македонската култура“. Филолошки факултет, Скопје 17 и 18 декември 1998.

Вид.: Лексиката на „Лозје“ од Блаже Конески под 2000 година.

123. Македонскиот јазик наспрема српскиот и бугарскиот. Реферат поднесен на XXVI научна дискусија на XXXII

меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид 1998 година. (Во ракопис)

124. Некои аспекти во врска со лексиката на македонскиот јазичен стандард. XXIV научна дискусија на XXX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, август 1997. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 1998, стр. 44–48.

125. Правопис. Од Парвописот на хемијата. Регистар на хемиските елементи и нивнит изведенки (1998 г.).

126. Правопис. Регистар на туѓите имиња редоследно (според редоследот во Правописот, 1998 г.): Т. Димитровски, Р. Угринова-Скаловска, Транскрипција на туѓите имиња.

Во Кн.: Правопис на македонскиот литературен јазик, Божидар Видоески, Тодор Димитровски, Кирил Конески, Радмила Угринова-Скаловска, „Просветно дело“, Скопје 1998, стр. 72–109.

127. Околу изработката и објавувањето на македонско-англискиот речник на проф. Де Бреј. „Литературен збор“, година XLV, 3–4, Скопје 1998, стр. 125–128.

128. Регистар на туѓите имиња азбучно (според азбучниот ред): Т. Димитровски, Р. Угринова-Скаловска, Транскрипција на туѓите имиња.

Во Кн.: Правопис на македонскиот литературен јазик, Божидар Видоески, Тодор Димитровски, Кирил Конески, Радмила Угринова-Скаловска, „Просветно дело“, Скопје 1998, стр. 72–109.

129. Романизми во македонскиот јазик (зборови со почетна буква М, Н, О, П), (1998 г.), 42 стр.

1999

130. Зборовниот фонд во лексикографските трудови објавени во Македонија. Реферат поднесен на Научниот собир на тема: Македонскиот јазик во јавното општење. Инсти-

тут за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, 18 и 19 февруари 1999.

131. Заменките во јазикот на македонската народна поезија. (Автозборник, 1971–2016).

132. Кон изработката на Толковниот речник на македонскиот јазик. Реферат поднесен на XXV научна дискусија на XXXI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје 1999, стр. 42–49.

133. Кон изработката на (современиот) Толковен речник на македонскиот јазик. Податоци за структурата на Речникот. Рецензенти: проф. Борис Марков и Тодор Димитровски.

134. Кон Правописниот речник на македонскиот јазик (1999 г.). Рецензент: Тодор Димитровски.

135. Лексеми со почетна буква „а“ во македонскиот јазик. (Автозборник, 1971–2016).

131. Македонскиот јазик наспрема српскиот и бугарскиот. Реферат поднесен на XXVI научна дискусија на XXXII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид 1999 година.

136. Уште еднаш за предлогот „на“ (1999). (Автозборник, 1971–2016).

137. Кон изработката на еден речник на странски зборови. (Автозборник, 1971–2016). Рецензент: Тодор Димитровски.

138. Лексиката на еден проспект на претпријатието „Маг продукт“ Д.О.О. извоз – увоз, 5 стр.

2000

139. Глаголскиот вид во лексикографските трудови. Научен собир на тема: Македонскиот глагол (синхронија и

дијахронија). Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1 и 2 март 2000 г. 24.

140. Злоупотребата не ја укинува употребата. (Кон текстот: “Каде е Толковниот речник на Митева?” (Полемика). “Утрински весник” 24. и 25. јуни 2000, стр. 16.

141. Јазичните средства во преводот на „Горски венец“ на Блаже Конески. Реферат поднесен на XXIX меѓународна средба на книжевните преведувачи, Тетово, 30 и 31. август 2000 година.

142. Кон толкувањето на зборовите во Зборникот на Кузман А. Шапкарев. Во книгата: Зборник на Кузман Шапкарев. (Реферати од Научниот собир по повод 100-годишнината од издавањето на неговиот Зборник, одржан во Струга на 17 и 18 декември 1992). Друштво за наука, култура и уметност „Браќа Миладиновци“ – Струга, Струга 2000, стр. 163–167.

УДК 808.66-316:398(=866)(082)

143. (Кон “Нов(иот) тим за Толковниот речник”, “Утрински весник” од 12. мај 2000 година. (Полемика). “Утрински весник”, 27. и 28. мај 2000, стр. 17.

144. Лексиката на „Лозје“ од Блаже Конески. „Современост“, година XLIX, април – мај – јуни, бр. 4–6, Скопје 2000, стр. 213–226.

2001

145. Значењето на Македонско-рускиот речник за македонскиот јазик. Реферат поднесен на Третата македонско-руска славистичка научна конференција. (Македонско-руски јазични, литературни и културни врски). Охрид, 9–11. август 2001. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“. (Во печат)

146. Лексиката на „Табакерата“ од Ѓорѓи Абаџиев. Во книгата: Ѓорѓи Абаџиев живот и дело, 90 години од раѓањето. (Материјали од Симпозиумот, одржан по повод 90 години од

раѓањето на писателот, Дојран 4–5. октомври 2000. Институт за македонска литература, Скопје 2001, стр. 154–169.

УДК 821.163.3-32.07 811.163.3'373

147. Нови зборови во македонскиот јазик. XXVII научна конференција на XXXIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, 14–15 август 2000 година, 1, Лингвистика. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје 2001, стр. 137–140.

148. Од Речникот на Мисирковата книга „За македонските работи“ (Зборови со почетна буква Г: глабок – губит), 2001 г., 30 стр. (Автозборник, 1971–2016).

149. Предлогот „без“ и префиксот „без-“ во македонскиот стандарден јазик, 21 стр. текст.

2002

000. Германизмите во македонскиот јазик. Реферат поднесен на Првата македонско-германска конференција (Јазик, литература, култура), Охрид 16–19. август 2000, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“. По читањето рефератот беше предаден за печатење во Зборникот на факултетот. Вид. Посебни изданија под 2002 година.

150. Грст зборови со почетна буква ”К“ во македонскиот јазик. (Автозборник, 1971–2016). (Компјутерски: 4 стр.).

151. Грешките се од различна природа и во различни контексти. (Последиците од неодговорното однесување спрема македонскиот јазик во средните училишта). „Утрински весник“, 4 ноември (понеделник) 2002 година, стр. 14. (Компјутерски: 7 стр.).

152. Српски елементи во тритомниот Македонско-руски речник. Реферат поднесен на XL скуп слависта Србије. (Тема: Актуелни славистички пројекти и програми). Белград, 10–12. I 2002 година, Република Србија и Црна Гора.

153. Уште еднаш за „Речник(от) на литературни изрази“ од Тодор Димитровски. (Во книгата: Зборник на трудови од собирот Норма и речник, одржан на 13–14 март 2002). Јазикот наш денешен, Книга 9. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2002, стр. 51–60.

Во статијава се цитирани следниве изрази од Речникот на литературните изрази од Тодор Димитровски (понатаму: (Т. Д., Рли):

11. Вечен студент (Т. Д., Рли, стр. 32); 13. Виша сила (Т. Д., Рли, стр. 32); 14. Во виното е вистината (Т. Д., Рли, стр. 33); 16. Во груби црти (Т. Д., Рли, стр. 33); 21. Војна на нерви (Т. Д., Рли, стр. 34); 24. Волк во овчка кожа (Т. Д., Рли, стр. 35); 17. Диогеново(то) буре (Т. Д., Рли, стр. 53); 30. Држава во држава (Т. Д., Рли, стр. 58); 47. Не туркај го, сам ќе си падне!; 49. По стариот (новиот) календар (Т. Д., Рли, стр. 178–181).

154. Фреквентен, прав и обратен речник на расказот „Смртта на чиновникот“ од А. П. Чехов (2002)

2003

155. Видно постигање во областа на современиот македонски јазик. Податоци за структурата на (современиот) толковен речник на македонскиот јазик, 18 стр. Научен собир „Македонскиот јазик – минато, сегашност, иднина“, одржан во Институтот за македонски јазик по повод 50 години од основањето на Институтот за македонски јазик и 100 години од излегувањето на книгата на „Крсте Петков Мисирков“ „За македонските работи“, Скопје, 16–17 октомври 2003 година.

156. Во одбрана на македонскиот јазик. На тема: Општествените промени и јазикот, одржан на 13 март 2003. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2003. Предаден текст за печатење во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 6 стр.

157. Жива енциклопедија (Тодор Димитровски, „Речник на литературни изрази“, „Струм-Скоп“, Скопје 1995, 296 страници). XXIX научна конференција на XXXV меѓународен

семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 19–20 август 2002. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје 2003, стр. 793–799.

158. Опис на турцизмот „нишан“ и неговите деривати во македонските народни песни (2003 г.).

Во кн.: (Автозборник, 1971–2016.)

159. „А“ во „Современ толковен речник на македонскиот јазик“ наспрема „А“ во „Толковен речник на македонскиот јазик“ (2003), 7 стр. текст.

160. Јазични грешки во лингвистичките речници, 2003, 4 стр.

2004

000. Од јазикот на македонското фолклорно богатство. (Ѓорѓија Пулевски и неговите песни). Научен собир во чест на проф. Томе Саздов. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 4 и 5 ноември 2004. Печатен текст во книгата: „Речник на Ѓорѓија Пулевски“, Скопје 2005, под наслов: За песните на Ѓорѓија Пулевски и нивната лексика, стр. 19–48.

161. „Раѓање на зборот“ – Ацо Шопов. Реферат прочитан на Научниот собир на тема: Современи состојби во македонскиот јазик и во македонската литература. Педагошки факултет, Штип, 17. IX 2004 година. Предложен во сп. „Спектар“, орган на Институт за литература, а се отпечати во мојата книга: Ацо Шопов и неговите стихозбирки, Скопје 2018, стр. 61–67.

162. Речникот на македонскиот јазик (1961–1966) во однос на првите речници во другите словенски јазици. (Повод: 50 години од основањето на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје.). XXX научна конференција на XXXVI меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Охрид, 11–13 август 2003. Универзитет „Св. Кирил

и Методиј“ – Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје 2004, стр. 435–440.

2005

163. Ѓорѓија Пулевски и негоите погледи на македонскиот јазик. Печатен текст во книгата: „Речник на Ѓорѓија Пулевски“. Издавач: Авторот, Скопје 2005, стр. 5–15.

164. За песните на Ѓорѓија Пулевски и нивната лексика. Печатен текст во книгата: „Речник на Ѓорѓија Пулевски“. Издавач: Авторот, Скопје 2005, стр. 19–48.

165. Изучувањето на македонскиот јазик во средните училишта со македонски наставен јазик. Билтен на Советот за македонски јазик. Година V, број 7, Скопје 2005, стр. 30–32.

166. Погрешно толкување на некои „јазични грешки“ во македонскиот јазик. Зборник на трудови од тркалезната маса: Актуелните состојби во македонскиот јазик, одржан на 16 март 2004. Јазикот наш денешен, книга 12, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Скопје, 2005, стр. 82–86.

2006

167. Билингвизам, билингвалност. XXXII научна конференција на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 15 VIII – 17 VIII 2005). Лингвистика. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Скопје 2006, стр. 173–175.

168. Лексиката на „Табакерата“ на Ѓорѓи Абаџиев. (Ѓорѓи Абаџиев, Живот и дело. Материјали од Симпозиумот одржан по повод 90 години од раѓањето на писателот, Дојран 4 – 5 октомври 2001 година. Институт за македонска литература Скопје 2001, стр. 154–169. Рефератот има голем број печатни грешки, т.е. некоректности, направени од страна на Издавачот.). Коректно препечатен во мојата книга: Речник на „Табакерата“ на Ѓорѓи Абаџиев. Скопје 2006, стр. 5–29.

169. Научноста во учебната лингвистичка литература. Совет за македонски јазик, 28. XI 2006 година. Министерство за култура на Република Македонија, 10 стр. текст.

170. Специјална лексика (Терминолошка и професионална лексика). Зборник на трудови од Научниот собир “Функционалните стилови во македонскиот јазик“, одржан на 13–14 април 2006. Јазикот наш денешен, книга 14. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006, стр. 53–57.

171. Трудови со трајна вредност од областа на македонскиот јазик. Во кн.: Речник на „Табакерата“ на Ѓорѓи Абаџиев. Дел IV Прилози. Издавач: Авторот, Скопје 2006, стр. 453–456.

172. Фразеолошките изрази и македонскиот јазичен стандард. Зборник на трудови од Научниот собир “Јазична политика и статусот на македонскиот јазик“, одржан на 30–31 март 2005. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006, стр. 129–133.

2007

173. Јазикот на романот „Пиреј“ од Петре М. Андреевски. „Литературен збор“. Година LIV (2007), 4–6, стр. 33–49.

174. Мајчиниот македонски јазик во светлината на образованието. „Литературен збор“. година LIV (2007), 1–3 (2007), стр. 53–56.

175. Писмо до писателот Петре М. Андреевски. „Литературен збор“. Година LIV (2007), 4–6, стр. 49–52.

176. Специјална лексика (Терминолошка и професионална). Зборник на трудови од Научниот собир: Функционалните стилови во македонскиот јазик, одржан на 13–14 април 2006. Јазикот наш денешен, кн. 14. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2006, стр. 53–57.

2008

177. Жаргонизмите во македонскиот јазик. (Жаргонска и арготска лексика). Реферат на тема: Јазиците во контакт некогаш и денес, 4–5 април 2007 година. Во книгата: Зборник на трудови од Научниот собир „Јазиците во контакт некогаш и денес“. Јазикот наш денешен, книга 16. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008, стр. 136–149.

178. Јазикот на македонската песна. Портал – Гласник на Македонски духовни конаци. Република Македонија, Скопје 2008, стр. 112–120.

179. Литературниот јазик во македонска средина. (Со посебен осврт на културата на говорот). „Литературен збор“. Година LVI, 1–3, (2008), стр. 71–94.

180. Мини-речник на лексички грешки во македонскиот јазик. (А–Ш) Вид.: Вид.: Литературниот јазик во македонска средина (Со посебен осврт на културата на говорот). „Литературен збор“, Год. LVI, 1–3, 2008, стр. 78–91.

181. Од зборовниот фонд на македонскиот јазик. „Литературен збор“ Година LVI, 1–3 (2008), стр. 141–149.

Афоризми, стр. 141–142.

Бојкот, стр. 142.

Бумеранг, стр. 142

Гаври се, стр. 143

Изданок, стебло, стр. 144.

Контраст, стр. 144–145.

Копче, петлица, стр. 145.

Наказанче, стр. 145–146.

Попуст, намаление, намалување, снижување, стр. 146.

Репортажа, стр. 146–147.

Точка, стр. 147–148.

Установи, востанови, стр. 148–149.

182. Толковен речник на песните од Ѓоргија Пулевски. (Мајка. Мака. Македонец. Македонија. Македонски. Македонско). Портал – Гласник на Македонски духовни конаци. Република Македонија, Скопје 2008, стр. 96–98.

183. Раѓање на зборот. Современост. Списание за литература, култура и уметност. Год. 57, број 4 (октомври), Скопје 2008, стр. 64–69.

821.163.3-1.09

ISSN 0038–5972

184. Школските емисии по македонски јазик на електронските медиуми. Литературен збор, Година LVI (2008), 4–6 стр. 29–44. I. Школските емисии по македонски јазик на Македонското радио. Литературен збор, Година LVI (2008), 4–6, стр. 29–32.

185. II. Иновации во емисиите по македонски јазик на Македонското радио и телевизија. Литературен збор, Година LVI (2008), 4–6, стр. 32–36.

186. III. Радиотелевизиски образец за изучување на нормите на македонскиот литературен јазик. Литературен збор, Година LVI (2008), 4–6, стр. 36–44

187. Трансформациите на ојконимот Радовиш и неговите топоними. Реферат поднесен на Меѓународната научна конференција: Транзициите во историјата и културата, 30–31 октомври 2006. Институт за национална историја Скопје, Р. Македонија. Етнографски институт со музеј – БАН (Софија, Р. Бугарија).

Во книгата: Транзициите во историјата и културата. Меѓународна научна конференција, Скопје 30–31 октомври 2006 г. Институт за национална историја (Скопје, Р. Македонија) – Етнографски институт со музеј, БАН (Софија, Р. Бугарија). Институт за национална историја, Скопје 2008, стр. 755–768.

2009

188. За две синтагми во македонскиот јазик. Литературен збор год. LIX, 4–6, Скопје 2009, стр. 107–115.

ISBN 0024-4791

[Содржина: Словенска антитеза (стр. 107–109); Речнички статии (стр. 109–115): бас, батуда, батута, баустрада, бау-

страден, Бах, бах, Баханалии, баханалија, бахар, барон, баронеса, басма, баста, белемнити, белемнитов, бумеранг, бункер, валута, валутира, винил, водилен, водилка, забави¹ (се), забави² (се), зависно, зависност, загрози, угрози, заем, зајаде, закали, закамени, закатанчи, закатиначи, заклетши (се), заклон, засолн, заклучи, заколе, закопа, залие, залог, заложи¹, заложи², заломи, закрши, замена, замерен, замори, заморно, заморност, замотен, засветли, засебен, засебно, засени, засипе, заслепувачки, затапува, затвор, затвореносин, затепка, затепкува, затесни се, затече, затишје, затишие, затлева, затлејува, затлее, затпланински, затресе, затресува, зафрла, зафрлен, зафрли, зацвили, зацивка, зачекори, зачини, зачмаеност, зачудено, заштеди, заштедува, келнски, колонски, крпче, марионетски, славизирање, тера, шалвари, шалтер, шишка, шина, штрајк].

Обработени се вкупно 95 лексички единици.

189. Како гледаме на феноменот на т.н. новокомпонирани песни по углед на народните. Современост – Списание за литература, култура и уметност, Год. 58, број 1 (февруари) Скопје 2009, стр. 80–86.

811.163.3:373:398.8(=163.3)

ISSN 0038–5972

190. Кон „Речникот на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања“. Реферат поднесен пред Собирот на наставници по македонски јазик, а по повод на XXXI државен натпревар по македонски јазик и литература за учениците од основното образование. Радовиш 17 и 18 мај, 2008 година. Литературен збор год. LIX, 4–6, Скопје 2009, стр. 57–66.

[Содржина: Јазични неотпорности со почетна буква К, О и Т].

ISBN 0024-4791

191. „Крпен живот“ од Стале Попов со посебна семантичка анализа на одделни турцизми во него. Современост. Списание за литература, култура и уметност. Год. 58, број 3 (октомври), Скопје 2009, стр. 57–65.

821.163.3-31:811.163.3'373.45
ISSN 0038-5972

192. Лексиката од функционално-експресивно гледиште. Во кн.: Зборник во чест на проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова по повод 70 години од раѓањето. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. Филолошки факултет „Блаже Конески“. Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици. Скопје 2009, стр. 201–207.

193. Од лексиката на македонскиот јазик. Литературен збор година LVI (2009), 1–3, Скопје 2009, стр. 67–71.

[Потстатии:

Биографија, Сиви, стр. 67–68.

Изјава, стр. 68–69.

Квиз стр. 69–70.

Лексема, стр. 70.

Предлог, стр. 70–71].

ISBN 0024-4791

194. Светлана Христова-Јоциќ во светлината на новокомпонираната македонска песна. Зборник на трудови од научниот собир „Културата и јазикот“, одржан на 3 и 4 април 2008. Јазикот наш денешен, книга 17. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2009, стр. 183–189.

Обработени се, од јазичен аспект, следниве песни на авторката Светлана Христова-Јоциќ:

О, Лено, лична Елено (стр. 184–185).

Дојди ми на вечера (стр. 185–186).

Костадино, мила жено (стр. 186–187).

Туѓа земја (стр. 188–189).

195. За употребата на синонимите во приказните на Марко Цепенков. XXXVI научна конференција, 24 и 25 август, Охрид 2009 г. Во ракопис.

196. Лексикографска обработка на глаголот **направи**. Речник на македонската народна поезија, Том V. Во Ракопис. Автоборник 2009.

2010

197. За еден образец на убав (македонски) литературен јазик од перото на Тодор Димитровски. (Лексикографска обработка. Едиција: Извори за македонскиот јазик.) Повод 10 години од неговата смрт. (2000–2010). (Автозборник, 1971–2016). Текстот е објавен подоцна, во книшката: „Сеќавање на македонскиот просветител – Тодор Димитровски“, Скопје 2018, стр. 9–12.

2011

198. Неутрална и експресивна лексика. (Конкретно и конотативно значење.) Реферат поднесен на Научниот собир: Денови на Благоја Корубин, 15–16 април 2009 г. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје. Печатено во сп.: Современост Год. 60, број 1 (март), Скопје 2011, стр. 123–134. 811.163.3'373

ISSN 0038–5972

[Тема на статијата се следниве зборови:

народец, стан, станче, улица, стр. 123–124.

глава, стр. 124–125.

живот (со изразите), стр. 125–129.

гл. држи (со изразите), стр. 129–132.

работа, ред, стр. 132–133.

баба¹ (со изразите), баба², стр.133–134].

199. Поглед врз нашиот стандарден јазик. „Некои аспекти на усвојувањето на стандардниот јазик кај нас“. Научен собир по повод 90 години од раѓањето на Благоја Корубин. Денови на Благоја Корубин, 2011 г. Институт за македонски јазик, Скопје, 11–12 мај 2011 г.

2012

200. Лексеми од германскиот јазик во македонскиот (Од аспект на нивното дефинирање). Предложена статија за печатење во сп. „Литературен збор“ во 2012, па уште еднаш во 2013 година, па уште еднаш во 2014.

000. Регистар на лексемите од германскиот јазик во македонскиот. (Автоборник, 1971–2016).

201. Зборови на -и з а м во македонскиот јазик. Испратена во „Јазичен потсетник“ 2012 г. и 2014 г. и 2015 г.

[Во овој прилог се задржуваме на извесен број зборови во македонскиот јазик од аспект на нивното дефинирање: американизам, архаизам, афоризам, германизам, македонизам, неологизам, казационализам, професионализам, романизам, русизам, словенизам, србизам, хеленизам, чехизам. При тоа, како што се гледа од наведениот број зборови, не претендираме на исцрпност. (Автоборник, 1971–2016 г.)

2013

202. *Преглед на литературатурата за глаголои има / нема во македонскиот јазик.* Македонски јазик година LXIV, 2013. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2013, стр. 199–207.

[Цитирани се следниве лингвисти: Велковска Снежана, Димитровски Тодор, Збигњев Голомб, Илиевски Петар, Кепески Круме, Конески Блаже, Конески Кирил, Корончевски Анджеј, Корубин Благоја, Митева Димка, Мишевска Томиќ Олга, Паноска Ружа, Пјанка Влоѓимјеж, Тополињска Зузана, Угринова-Скаловска Рада, Ускова Рина, Фелешко Казинјеж; Ногасе G. Lunt]

203. Крсте Мисирков и неговата книга „За македонските работи“. Меѓународната научна конференција: Македонистиката меѓу традицијата и современите предизвици, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ (Повод: 60 години ИМЈ: 1953–2013), 21–22 ноември 2013, 12 стр.

204. Лексеми од германскиот јазик во македонскиот. (Од аспект на нивното дефинирање), 2013, 20 стр. Предадено во сп. Литературен збор на Станислава-Саша Топовска.

205. Лексика од разговорниот стил во македонскиот литературен јазик. Реферат прочитан на: Научен собир (25 – 26 февруари 2010 г.,) во рамките на манифестацијата „Денови

на Благоја Корубин“. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје.

Современост – списание за литература, култура и уметност. Год. 62, број 2 (септември), Скопје 2013, стр. 72–78.

811.163.3”373

ISSN 0038–5972

Обработени се следниве лексеми:

биде², биден, бидејќи, стр. 72–74

абразија, аар, аба, абдал, абдалак, абдалинка, абдалиште, абдалски, абдеслија, абдесница, стр. 74–75.

абер, стр. 75–76.

абраш, ава, аваз, аван, аванта, авантација, авантаџика, авантаџиски, авлиен, авлица, авлија¹, авлија², авлијка, авлиски², авра, авт, стр. 76–77

адет, адети се, адетлија, стр. 77.

атер, стр. 77–78.

206. Песни ведри – копнежливи, песни жаловни – таговни. (Автозборник, 1971–2016 г.)

С о д р ж и н а: А. Митева, Мојот тато Зоки; Мојата најголема желба. – И. Митев, Симфонија на болот I; Симфонија на болот II; Ти девојко. – Д. Митев, Еј поете. – З. Митев, Тромесечие.]

2014

207. *Глаголои има / нема во безлична и лична употреба со да-конструкција во македонскиот јазик.* (Зборник на трудови во чест на проф. д-р Петар Атанасов. по повод 75 години од животот. Романистика и Балканистика). Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Скопје 2014, стр. 501–513.

[Рефератот *Глаголои има / нема во лична и безлична форма со да-конструкција во македонскиот насpreма српскохрватскиот јазик* (IX научна дискусија во рамките на XV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Универзитет „Кирил и Методиј“, Охрид, 22–25 август 1982) е регистриран во книгата на Томе Саздов под наслов:

Димка Митева (25 години научна дејност. Библиографија на трудовите на Димка Митева под број 30, стр. 26, Струм-Скоп, Скопје 1995]

000. *Кон Речникомѝ на македонскаѝа народна ѝоезија. Лексикоѝрафска обрабоѝка на именкиѝе: овца, овчар, овчаре, овчарев, овчарин, овчарина, овчариште, овчарка, овчаров, овчарски, овчарче, овче, овчи, овчица, овчичка, овчки, овчополски. Речник на македонската народна поезија, Том V. Во Ракопис (2014). (Автозборник, 1971–2016 г).*

2015

208. *Кон Речникомѝ на македонскаѝа народна ѝоезија. Современост – списание за литература, култура и уметност, Год. 64, број 3. Скопје 2015, стр. 55–73.*

[Содржина на статијата:

а. Лексикографска обработка на именката „поле“ и нејзините деривати: „полиште, полјана, полјанински, полјанка, полјанче, полјарче, полјаче, полјачица, полје, полен, поле-на“, стр. 56–68.

б. Лексикографска обработка на сврзникот т а, честичката т а и заменката т а, т ā. Современост – списание за литература, култура и уметност, Год. 64, број 3. Скопје 2015, стр. 68–73].

398.8(=163.3)(038)(049.3)

ISSN 0038–5972

209. *Лексемаѝа ĝ л а в а во македонскоѝо ѝворешѝиво (XIX–XX век). (Од асиекѝи на нејзиноѝо дефинирање).*

Во сп.: Македонистика 14. Инститит за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2015, стр. 5–62.

Поднаслови кон статијата:

[**а.** Глава во Речникот на македонскиот јазик со српско-хрватски толкувања, стр. 5–6.

б. Глава во Речникот на македонската народна поезија, стр. 6–8.

в. Лексемата глава во Толковниот речник на македонскиот јазик (издание на Институтот за македонски јазик, том I А–Ж, 2003), стр. 8–9.

г. Лексемата глава во Речникот на приказните на Марко Цепенков, стр. 9–12.

д. Лексемата глава во книгата „За македонските работи“ од Крсте Мисирков, стр.13.

ѓ. Лексемата глава во „Горски венец“ од Петар Петровиќ Његош во превод на Блаже Конески, стр. 13–15.

е. Лексемата глава во Современиот толковен речник на македонскиот јазик, стр. 15–62]

ISBN 0350-8102.

811.163.3'367.62:821.163.3''18/19''

210. Некои опсервации во врска со развојот на глаголската форма со и м а / н е м а во македонскиот јазик.

Македонски јазик година LXVI (2015). Институт за македонски јазик „Крсте Мсирков“, стр. 257–263.

211. Лексемата „ум“ во народниот јазик. (Од лексикографско гледиште). Содржина: 1. Толкување на лексемата „ум“ во македонските народни песни. 2. Толкување на лексемата „ум“ во приказните на Марко Цепенков. (Автозборник, 1971–2016).

2016

212. Едиција: Извори за македонскиот јазик.

000. Блаже Конески: *ЗОВ 65* Поезија, Книга прва. Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга. Скопје 1981., (2 стр. текст). *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Блаже Конески: Гугучка. Поезија, Книга прва. Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга, Скопје 1981, (4 стр. текст) *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Блаже Конески: Камбани. Поезија, Книга прва, Култура, Македонска книга, Мисла, Наша книга, Скопје 1981, (10 стр. текст). *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Гане Годоровски: Делнично будење на градот. Во книгата: Зборови од земја и од злато. Мисла, Скопје 1985. *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Гане Годоровски: Пејзаж. Зборови од земја и од злато. Мисла, Скопје 1985, (95 стр. текст). *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Игор Митев: Импресии во црно за одисејата на мојата душа. *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Еј поете. *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Афоризми (Литературен збор, год. LVI, 1–3, Скопје 2008, стр. 141–142). *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. Лексиката во текстот: „Мојата прва средба со К. Мисирков“ од Игор Митев“. *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (2016). (Автозборник, 1971–2016).

000. Лексичкиот фонд во текстот: „Младински активизам.“ *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (2016)

На Ораторската вечер во организација на Невладината организација „Младите можат“, одржана во ЕУ Инфоцентар, Скопје на 28 ноември 2016 А. М. настапи со свој текст на тема: Младински активизам и освои трето место. Истовремено доби и сертификат за учество на таа манифестација. (Автозборник, 1971–2016).

000. Лексиката во текстот: „Есента во мојот крај. *Едиција: Извори за македонскиот јазик.* (Автозборник, 1971–2016).

000. 13-ти Ноември. Едиција: *Извори за македонскиот јазик*. (Автоборник, 1971–2016).

213. Именско-придавскиот суфикс „-ок“ во македонскиот јазик. Зборообразување. (2016, 18 стр.) (Автоборник, 1971–2016).

214. Лексемата „нос“ и нејзините изведенки во македонскиот јазик. (Лексикографска обработка), 8 стр. во ракопис), Скопје 2016, 8 стр. текст. (Автоборник, 1971–2016).

215. Придавката „арен“ и нејзините деривати во книгата на Мисирков – „За македонските работи“ (2016), 5 стр. текст. (Автоборник, 1971–2016).

216. Речник на именките на „-еж“ во македонскиот јазик. 2016, 10 стр. (Автоборник, 1971–2016).

217. Сопствени имиња со пренесени значења во македонската литература.

Современост – Списание за литература, култура и уметност. Год. 64, број 1, 2015, стр. 53–64.

811.163.3:373.231

ISSN 0038–5972

Содржина

I. Сопствени имиња (во конкретно и пренесено значење): Аврам, Аврора, Агарјан, Агарјанец, Агарјанин, Ад, Азијат, Албион, Алпи, Алпиец, Амор, Ампер, Анакреон, Ангел, Апокалипса, Апокалипсис, Арангел, Арап, Арапка, Арнаутин, Архипелаг, Атлас, Атлантис, Афродита, Ахерон, Ахил, Амур; Бастилија / Бастилја; Василица, Венера, Версајци, Византиец, Византијка; Гаус, Голијат; Деница; Јоркшир; Лабрадор, Лавра; Мамон, Мефистофел(ес); Одисеја, Орфеј, Отело; Парнас; Содома, Сцила; Хамлет, стр. 53–60.

II. Сопствени имиња во изрази: Авгиј, Адам, Алах, Алцхајмер, Америка, Американец, Англичанец, Архимед; Бардовци, Брајов, Бучим, Буриданов; Вортолomeев (Бортолomeев); Велигден, Велипеток, Видовден, Влав, Данте, Давид,

Каноса, Диоген, Дрина; Елена; Запад; Јовановден; Киро, Крали Марко; Марија, Морзеов; Пигасо, Троја, стр. 60–64.

218. Теми во врска со македонскиот јазик. (I, 2016), 3 стр. Во ракопис. (Автозборник, 1971–2016).

219. Теми на јазични прашања (II, 2016), 2 стр. Во ракопис. (Автозборник, 1971–2016).

220. За еден убав образец на македонски јазик од Виолета Пирузе-Тасевска. (Рецензија за ракописот „Афоризми“ од Стојан Киселиновски. Речници: Прав, Обратен, Фреквентен). *Едиција: Извори за македонскиот јазик*. (Автозборник, 1971–2016).

221. Зборот-лексема „но“ во македонската лексикографија. (Автозборник, 1971–2016).

222. Автозборник (1971–2016) во Ракопис.

2017

223. Во чест и слава на Тодор Димитровски. (По повод 95-годишнината од раѓањето, 1922–2000). Македонски јазик, година LXVIII 2017, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје, стр. 13–15.

ISBN 0025-1089

929Димитровски, Т.

2018

224. Македонскиот просветител на XX век – Тодор Димитровски (1922–2000). Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и утре“ (15 – 16 ноември 2017). Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје 2018, стр. 189–191.

UDC 929 Dimitrovski, T.

225. Грст фразеологизми од „Планински венец“ на П. П. Његош во превод на Блаже Конески.

Славистички студии, 18. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Скопје, 2018, стр. 111–120.

ISSN 0352-3055

УДК 821.163.41(497.16)-13:811.163.3'255.4

Апстракт: Во рефератот се прави обид да се истакне општиот впечаток за делото „Планински венец“ од П. П. Ње-гош во превод на Блаже Конески, напишано во духот на народната поезија во десетерец. Се анализираат извесен број фразеолошки изрази од аспект на нивното дефинирање, поткрепени со примери од посоченото дело.

226. Јазични недоследности, Јазични неотпорности, Јазични грешки. Скопје, 2018 година.

227. Општонародна и дијалектна лексика. Реферат поднесен на Меѓународната научна конференција на тема: Јазикот и културата – состојби и предизвици. Иститутот за македонски јазик, 6 – 7 ноември, Скопје 2018 г.

Апстракт: Авторката на овој реферат продолжува и понатаму да се занимава со изучување на зборовите во македонскиот јазик на проблемски теми. Во таа смисла и се труди да ги расветлува нив од разни страни.

Овде се задржува на општонародната лексика којашто на сите им е позната и дијалектната лексика, односно лексиката што има територијално ограничена употреба. Ги објаснува поимите дијалект и дијалектизми (покрај вториов термин се користат со исто значење и термините провинцијализми и регионализми), ги бара причините за нивното настанување, зошто едни дијалекти (говори) стануваат основа на литературниот јазик, а од други само се позајмуваат извесен број зборови, во кои области на јазикот се среќаваат дијалектизми, кои стилови ги користат итн.

На крајот од статијата се даваат илустративни примери од Речникот на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања – зборови со почетна буква И, Ј, Л и М – коишто не се употребуваат во стандардниот македонски јазик.

Клучни зборови: општонародна, дијалектна, лексика, дијалект, дијалектизми.

2019

228. Бегол поглед на зборовната група „прилози“ во приказните на Марко Цепенков – семантичка класификација (1986 г.), Реферат поднесен на Меѓународната научна конференција на тема: Македонскиот јазик – извор на филолошки и културолошки истражувања. Институт за македонски јазик, Скопје 13 – 14 ноември 2019 г.; 5 стр. текст.

229. Лексемата „а“ во Современиот толковен речник, 2003. (Автозборник, 1971–2016).

230. Лексемата „ум“ во народниот јазик (2019 г.). 1. Лексемата „ум“ во народните песни. 2. Лексемата „ум“ во народните приказни. (Автозборник, 1971–2016).

231. Претставка, пријава и сл. во животот на Институтот за македонски јазик. (Автозборник, 1971–2016).

232. Критериуми за изработка на (едно- и дво)јазични речници. (Автозборник, 1971–2016).

233. Префиксот „без-“ во Мисирковата книга „За македонските работи“, (Автозборник, 1971–2016).

234. Стилистички наслаги во лексиката на македонскиот јазик. (Автозборник, 1971–2016).

235. Кон македонската (не)литературна лексика. (Автозборник, 1971–2016).

236. Лексемите „око“ и „нос“ во Мисирковата книга „За македонските работи“, 2019. (Автозборник, 1971–2016).

237. Лексемата „грло“ и нејзините изрази. *Автозборник, 1971–2016).

238. Лексичко-семантичка анализа на боите во македонскиот јазик. (Предговор на Речникот на боите во македонскиот јазик, 20 стр.

239. Топонимијата на радовишките села Гарван, Г. Липовик, Д. Липовик, Загорци и Злеово, 37 стр. (Материјалот е собран во 1998). Во кн.: Лингвистички истражувања на Радовиш.

240. Мој поглед на правописот на македонскиот јазик. Пријавена тема на Конференцијата посветена на Благоја Корубин, Институт на македонски јазик, Скопје.

241. Да ви се претставам.

Продолжува комплетирањето.

З а б е л е ш к а. Биографијата и Библиографијата на д-р Димка Митева (1972–1995) е објавена и во книгата: **Т о м е С а з д о в, Димка Митјева (25 години научна дејност)**. „Струм-Скоп“, Скопје 1995, 42 стр.